



## LG ARENA KM900

Пред самиот почеток на Mobile World Congress во Барселона, еден од најголемите настани во мобилната индустрија, LG го претстави моделот Arena KM900. Она по што Arena KM900 моделот на LG го издвојува од останатите достапни уреди од овој вид е новото корисничко мени наречено S-class, кое наводно треба да овозможи досега невидено искуство во користењето на ваквите мобилни телефони. S-Class содржи тридимензионален приказ на работната површина во форма на коцка, која корисниците можат да ја прилагодуваат по желба. За да биде впечатокот целосен, LG Arena KM900 има екран чувствителен на допир. Останатите достапни информации (освен што има екран од 7.5 cm, камера од пет мегапиксели и поддршка за HSD-PA 7.2, Wi-Fi и A-GPS) за овој модел ќе бидат изнесени на прес-конференција, која ќе се одржи на 16 февруари на конгресот во Барселона.



## TOSHIBA TG01

Пред почетокот на претстојниот WMC во Барселона стигнуваат разни најави за нови мобилни/паметни телефони, а една од најинтересните до сега стигна од "Toshiba". Имено, оваа компанија најави паметен телефон наречен TG01, кој е директна конкуренција на

Apple iPhone. Тоа што е особено интересно кај овој телефон е неговиот дисплеј, чија дијагонала изнесува дури 4.1 инчи (за потсетување, кај iPhone дијагоналата изнесува 3.5 инчи), резолуцијата е WVGA (800x480 пиксели), а самиот уред е тенок само 9,9 милиметри. Исто така, овој уред е интересен по тоа што е првиот кој работи на Qualcomm Snapdragon платформата со 1GHz мобилен процесор, што го прави најбрз на пазарот.



Во поглед на конективност, тука се поддршката за HSDPA и WiFi, plus GPS приемник со A-GPS функционалност. TG01 доаѓа со поддршка за DivX видео, и има камера со резолуција од 3.2 мегапиксели. Toshiba како оперативен систем за TG01 го одбра Windows Mobile 6.1, но со посебно прилагоден 3D кориснички интерфејс. TG01 доаѓа со Internet Explorer Mobile 6 со целосна поддршка за Flash. Телефонот треба да дојде на европскиот пазар ова лето, а засега најавени се две бои - црна и бела.



Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ

## SLIQ MOBILE

Иако SLIQ мобилниот телефон сè уште се наоѓа во концепт фаза, сепак дефинитивно привлекува огромно внимание.

Направен е од рециклиран алуминиум, кој нуди помала тежина, алтернатива на штетните телефонот располага и со



трајност и  
пластици,

прекрасен мистичен дизајн. Екранот е направен од органски ЛЕД диоди, кој заедно со мерките за намалување на потрошувачката на батеријата прават SLIQ да троши 40 отсто помалку енергија од останатите телефони со LCD монитори. Дизајнерите сметаат дека овој концепт ќе биде далеку поевтин за производство поради

големата понуда на потребните материјали, како и поради помалата потребна опрема.

## SAMSUNG M8800 PIXON

По се изгледа резолуцијата од осум мегапиксели кај телефоните на Samsung станува стандард. По моделот i8510 се појави уште еден со иста таква квалитетна камера.



Новиот мобилен телефон на Samsung со дизајн на лизгање ја носи ознаката M8800 Pixon, а спецификациите се многу интересни. Дисплејот е со резолуција од 400 x 240 пиксели, поддржува HSDPA, има вграден GPS приемник, FM радио, слот за microSD мемориска картичка, а недостасува само Wi-Fi конективност.

## NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА  
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53  
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk